

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 08-81/21 од 28 мај 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 32,97 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 30,06 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 30,49 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 8,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 8,04%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 7,80%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 30,25 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 35,70 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 27,65 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,48 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 28,11 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 32,87 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 08-81/21 од 28 мај 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД “КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран во Барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.115.569
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	181.581
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	4.802.836
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	330.167
Останати и вонредни трошоци	464.582
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	13.730
Вкупно оперативни трошоци	7.908.465
Остварена просечна пондерирана тарифа	28,18

- Податоци за регулираниот период :

	Ед. мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	8.241.011	8.405.564	8.573.403
Амортизација	денари	416.637	400.330	380.520
Средства за ликвидност	денари	50.926	51.564	52.182
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.150.000	0	0
Принос на регулирани средства	денари	1.527.618	1.506.831	1.482.494
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	10.236.193	10.364.289	10.488.600
Количина	м ³	283.241	303.525	326.936
Просечна тарифа	ден/м ³	33,35	31,58	29,73
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	30,57	29,01	27,39
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	36,14	34,15	32,08

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16.06.2021 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 6 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН“ Стар Дојран, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето

на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1502/2 од 12.08.2021, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	8.151.834	8.314.388	8.480.188
Амортизација	денари	416.637	400.330	380.520
Средства за ликвидност	денари	50.303	50.933	51.544
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.150.000	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	1.492.219	1.471.913	1.448.141
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	10.110.993	10.237.564	10.360.393
Количина	m ³	283.241	315.230	315.230
Просечна тарифа	ден/m ³	32,97	30,06	30,49
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	30,25	27,65	28,11
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	35,70	32,48	32,87

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.250.930 денари за 2022 година, 2.295.937 денари за 2023 година и 2.341.844 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 192.608 денари за 2022 година, 196.453 денари за 2023 година и 200.375 денари за 2024 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.962.161 денари за 2022 година, 5.061.186 денари за 2023 година и 5.162.187 денари за 2024 година;
4. При утврдување на трошоците за други услуги за базната 2020 година е применет клуч на распределба на трошоците согласно учеството на остварените приходи од водната услуга во вкупните приходи на претпријатието. Вака утврдените трошоци се зголемени за стапката на инфлација утврдена од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (2,2 % за 2021 година и 2% за 2022 година) и истите изнесуваат 308.521 денари за 2022 година, 314.692 денари за 2023 година и 320.986 денари за 2024 година;
5. При утврдување на останатите и вонредните трошоци за базната 2020 година е применет клуч на распределба на трошоците согласно учеството на остварените приходи од водната услуга во вкупните приходи на претпријатието. Вака утврдените трошоци се зголемени за стапката на инфлација утврдена од страна на Народна банка на Република Северна Македонија (2,2 % за 2021 година и 2% за 2022 година)

и истите изнесуваат 425.306 денари за 2022 година, 433.812 денари за 2023 година и 442.488 денари за 2024 година;

6. При утврдување на даноците, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето за базната 2020 година е применет клуч на распределба на трошоците согласно учеството на остварените приходи од водната услуга во вкупните приходи на претпријатието. Вака утврдените трошоци се задржани на исто ниво за сите три години од регулираниот период во износ од 12.308 денари;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 416.637 денари за 2022 година, 400.330 денари за 2023 година и 380.520 денари за 2021 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 50.303 денари за 2022 година, 50.933 денари за 2023 година и 51.544 денари за 2024 година.

Испорачаната количина на вода за 2022 година е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 283.241 m³, додека за 2023 и 2024 година е утврдена како просек од планираните количини презентирани во Барањето и истата изнесува 315.230 m³ за секоја од двете години.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 32,97 ден/m³ за 2022 година, 30,06 ден/m³ за 2023 година и 30,49 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН" Стар Дојран ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 8,26% за 2022 година, 8,04% за 2023 година и 7,80% за 2024 година.

ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН" Стар Дојран при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ-ПОЛИН" Стар Дојран да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-81/21
12.08.2021 година
Скопје

**Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Enver Elmazi